

ЗАШТИТА НА ПЧЕНКАТА ОД ЗЕМЈИШНИ ШТЕТНИЦИ

Доколку пченката доаѓа на разорани ледини, или по стрни жита на потешки и повлажни почви, често се јавуваат телените црви кои го оштетуваат коренот и подземното стебло на пченката. Нападнатите растенија венеат и се сушат.



Телените црви лесно се препознаваат. Тоа се тенки издолжени црви со темно жолта боја, или боја на рѓа, потсетуваат на парче тенок тел, по што и го добиле името.

Штом се забележи, штотуку изникнатите растенија на пченката да венеат и се сушат, треба внимателно да се разгрне почвата и ако се најдат телени црви, треба да се пријде кон сузбивање на истите.

Често на нивите посеани со пченка се јавува пченкина совица. Тоа е опасен штетник, така што ларвата од совицата ги оштетуваат лисјата, а кога ќе се развијат се спуштаат на почвата и го дупчаат подземното стебло, растението почнува да вене и да се суши а при мал допир или на посилен ветер растенијата се кршат. Ако внимателно ги набљудуваме искршените растенија, се гледа оштетување од ларвата, а со внимателен преглед можеме да најдеме на совици, иако тие се хранат, главно, ноќе.



Штом се забележат оштетување на лисјата, треба внимателно да се изврши преглед на посевот, бидејќи дупките на лисјата можат да бидат од напад на бучач или на сива пипа, кои можат да направат големи штети.

Ефикасен инсектицид за сузбивање на телените црви, совици и дуги земјишни штетници е : Дурсбан Г-7,5 во доза од 50-60кг/ха, со расфрлање по цела површина или 15-25 кг/ха во ленти пред сеидба. По никнење може да се употреби Дурсбан Е-48 во доза од 6-8л/ха со прскање на цела површина, или прскање во редови во доза од 2-3л/ха.

Доколку се забележат некои од земјишните штетници, треба да се пристапи кон нивното сузбивање уште во самиот почеток. Секако одлагање доведува до намалување на склопот по единица површина а со тоа и до намалување на приносите.